

Врз основа на член 22, став 1, точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и Програмата за активности на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на \_\_\_\_\_.2021 година, донесе

## **НАЦРТ ПРОГРАМА**

### **за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2022 година**

#### **I. ЦЕЛИ**

Основни цели на Програмата за активностите на Општина Свети Николе за поддршка на НВО секторот во 2022 година се:

- создавање услови за реализација на активностите на граѓаните и здруженијата на граѓани од различни интересни групи;
- унапредување на соработката помеѓу Општина Свети Николе и здруженија и фондации, преку воспоставување на механизми за соработка;
- давање поддршка на проекти со коишто ќе се задоволуваат потребите на поголеми групи на граѓани;
- поддршка на социјално хуманитарни здруженија во организации обновани со закон а кои Согласно Стаут се организации коишто се непрофитни, хуманитарни, независни организации на граѓани кои во својата работ аго промовираат волонтеризмот;
- да ја стимулира работата на НВО – Секторот.

#### **II. АКТИВНОСТИ**

За реализирање на целите на оваа Програма Општина Свети Николе ќе ги преземе сите потребни активности и ќе ги стави на располагање сите свои технички и човечки ресурси.

Во контекст на ова активностите ќе се насочуваат кон:

- сочувување на континуитетот на соработката со граѓанскиот сектор;
- обезбедување просторни услови за работа на здруженијата на граѓани;
- давање поддршка на проекти кои се од поширок општествен интерес и задоволуваат потреби на поголема група граѓани;
- воспоставување подеднаква соработка со здруженијата на граѓани од различни интересни групи на делување;
- афирмација на Општина Свети Николе во државата и надвор од неа.

Во областа на поддршката на НВО секторот активностите на Општина Свети Николе ќе бидат насочени кон реализирање на партнерски проекти од поширок интерес на заедницата, кон градење мрежи и коалиции во сите области на делување на локалната самоуправа.

ПОДДРШКА НА НВО 2022			Буџет на Општина Свети Николе за 2022 година
Р.бр	Назив	Наслов на проектот/ активноста	
1.	Здружение на инвалиди на трудот	Програмски активности	10 000
2.	Здружение на граѓани Мото клуб МЦЦ	Интернационален мото собир 2022(предвидени во програма К4 konto 464990)	300 000
3.	Здружение на бегалци од Егејска Македонија Беломорци	Посета на Гаково во Р. Србија како едно од прибежиштата на Бегалците од Егејска Македонија	20 000
4.	Здружение на пензионерите на Општина Свети Николе	Активности на Здружение на пензионерите на Општина Свети Николе	100 000
5.	Градски аматерски театар Сцена 71	Делириум за двајца – Ежен Јонеско Лекција – Ежен Јонеско	100 000
6.	Извиднички одред Гоце Делчев	Младински активизам	100 000
7.	ЗГ ИИлинденски Марш – Поп Мартин 2007	Илинденски марш Свети Николе – Крушево 2022	30 000
8.	Доброволно противпожарно друштво Свети Николе	Буџетирање активности на ДПД Свети Николе за 2022	220 000
9.	ОО на Црвен Крст Свети Николе	Да помогнеме каде е најпотребно Развој на крводарителство за 2022 година	30 000
10.	Организација на жените на Општина Свети Николе	Продолжуваме заедно во борба против рак на дојката	100 000
11.	Граѓанска иницијатива на жени – ГИЖ Свети Николе	Вклучи се – во родови локални политики 3	50 000
12.	Градско мандолинско друштво Свети Никола	Годишна програма за работа на Градско мандолинско друштво Свети Никола	80 000
13.	Сојуз на борци на РМ Свети Николе	Одбележување на значајни настани и личности од Народноослободителната и Антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 г. поврзани со македонската борба за независност од поблиското и подалечното минато.	10 000
<b>ВКУПНО:</b>			<b>1 150 000</b>

### **III. ФИНАНСИРАЊЕ**

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма е од Буџетот на Општина Свети Николе од спонзорства и донации.

За активности од областите што ги опфаќа оваа Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и општ интерес ќе се појават во текот на 2022 година, ќе бидат ангажирани дополнителни средства од Буџетот на општината.

### **IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ**

Освен со финансиски средства Општина Свети Николе активностите на здруженијата на граѓани ќе ги помага и со:

- покровителство;
- доделување награди и признанија;
- обезбедување стручна, техничка и други видови помош;
- учество на промотивни и протоколарни средби;
- организирање трибини, форуми, дебати и сл. на теми што се од нивен интерес;
- организирање кампањи, манифестации и др.

### **Образложение**

Соработката со НВО секторот Општина Свети Николе продолжува да ја развива. Обезбедувањето на простор за најуспешните здруженија на граѓани, големиот број реализирани партнерски проекти, создадоа основа и оваа година да се предвидат средства за овој вид активности.

Преку поддршката што Општина Свети Николе ја дава на развојот на НВО секторот во најголем дел ги покрива потребите на младите затоа што овие две области во најголем дел имаат членство што припаѓа на оваа популација. Меѓутоа, Општина Свети Николе останува отворена преку другите форми на делување да ги поддржи активностите на и иницијативите на граѓанскиот сектор.

Општина Свети Николе долгорочно ќе го поддржува граѓанскиот сектор и целите што заеднички општината и граѓанскиот сектор треба да ги постигнат во интерес на заедницата.

### **V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Практичната реализација и следењето на активностите на оваа Програма ќе се одвива преку Секторот за нормативно – правни работи, администрирање со даноци и комунални такси, локален економски развој и јавни дејности во Општина Свети Николе.

Оваа Програма влегува во сила со денот на донесувањето а ќе биде објавена во „Службен гласник на Општина Свети Николе“

0801\_\_\_\_ . 2021 година  
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе  
Претседател,  
\_\_\_\_\_  
Валерија Ивановска

